

**ОПШТИНА
МАВРОВО И РОСТУША**



**2013
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК Бр.6**

Понеделник 20 Мај 2013 Ростуше

Бр. 6

Год. XVIII

64.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа /„Сл.Весник на РМ“ број 05/2002/, а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуша /„Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуша“ број 06/2008 (пречистен текст) и 13/2010/, Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуша го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Одлуката за догорочно домашно задолжување на Општина Маврово и Ростуша за реконструкција и изградба на улично осветлување

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за догорочно домашно задолжување на Општина Маврово и Ростуша за реконструкција и изградба на улично осветлување, број 07-159/3 што Советот на Општината Маврово и Ростуша ја донесе на 2-рата седница одржана на ден 17.05.2013 година.

Број 08-166/1 Општина Маврово и Ростуша
20.05.2013 год. ГРАДОНАЧАЛНИК
Ростуша Мукрем Мехмеди, с.р.

Врз основа на член 18 и 20 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.61/04,96/04 и 67/07), член 4 од законот за јавен долг (Сл.весник на Р.М. бр.62/05 и 35/11), и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/02),

Советот на Општина Маврово и Ростуша на седница одржана на 17.05. 2013 година донесе

ОДЛУКА

За долгорочно домашно задолжување на општина Маврово и Ростуша за реконструкција и изградба на улично осветлување

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа Одлука се уредува долгорочно домашно задолжување на Општина Маврово и Ростуша, кое ќе се оствари преку потпишување на Договор за под-заем со Министерството за финансии, во рамки на средствата обезбедени со дополнителното финансирање на Проектот за подобрување на општинските услуги финансиран со заем од Меѓународната банка за обнова и развој-Светска банка, а со цел финансирање на капитален инвестиционен проект од областа на улично осветлување.

Член 2

Долгорочното задолжување на Општината е од општ јавен интерес, утврден по спроведена јавна расправа и има економска и финансиска оправданост.

ВИД И ЦЕЛ НА ЗАДОЛЖУВАЊЕТО

Член 3

Видот и целта на задолжувањето е реализација на капитален општински проект за дејности од областа на улично осветлување, утврден по спроведена јавна расправа и тоа.

- Набавка и поставување на столбови за улично осветлување на регионален пат од Ростушки мост до м.в. Зад Чука;
- Набавка и поставување на столбови за улично осветлување на регионален пат од Жировнички мост до млекара Болетин;

НАЧИН НА ЗАДОЛЖУВАЊЕ

Член 4

Задолжувањето ќе биде домашно долгорочно препозајмување преку Проектот за подобрување на општинските услуги, финансиран со заем од Меѓународната банка за обнова и развој-Светска банка, Компонента А: Општински инвестиции. Задолжувањето ќе биде изразено во домашна валута.

ИЗНОС И НАЧИН НА ЗАДОЛЖУВАЊЕ

Член 5

Висината на задолжувањето, односно максималниот износ на главницата изнесува **6.426.634,00 денари.**

Висина на каматна стапка: шест месечен ЛИБОР за евро валута со вријабилен распон

НАЧИН НА ОТПЛАТА

Член 6

Вкупниот период на отплата на заемот ќе биде максимум 13 години, вклучувајќи 3 години грејс период. Последниот датум на отплата на заемот нема да биде подоцна од 15-ти февруари 2030 година.

Заемот ќе се отплаќа со еднакви полугодишни ануитети

Член 7

Општината се обврзува во рок од 10 работни дена по секоја исплата на ратата во врска со долгот, да го извести Министерството за финансии.

За долгорочното задолжување Општината ќе изготви План за финансискиот капацитет и начинот на отплаќање, како и амортизационен план.

СОГЛАСНОСТ И ИЗВЕСТИТЕЛНИ ОБВРСКИ

Член 8

За долгорочно задолжување на Општината потребна е претходна согласност од Владата на Република Македонија, врз претходно позитивно мислење од Министерството за финансии.

Член 9

По добивањето на писмената согласност од Владата на РМ, општината започнува постапка за задолжување, во исти услови и рамки под кои е одобрено и барањето на општината за долгорочно задолжување.

Член 10

Општината е должна да потпише Договор за кредитирање и истиот да го достави во рок од 10 работни дена до Министерството за финансии.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 11

Советот на Општина Маврово и Ростуша со донесувањето на оваа Одлука го одобрува долгорочното задолжување.

Член 12

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Маврово и Ростуша, а ќе се применува по добивањето на писмена согласност од Владата на Република Македонија.

Број 07-159/3 Совет на Општина Маврово
17.05.2013 год. и Ростуша
Ростуша Претседател
Неџат Исмаили, с.р.

65.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа /„Сл.Весник на РМ“ број 05/2002/, а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуша /„Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуша“ број 06/2008 (пречистен текст) и 13/2010/, Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуша го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Одлуката за пристапување кон измена-проширување на дел од Урбанистичкиот план за с. Лазарполе

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за Пристапување кон измена-проширување на дел од Урбанистичкиот план за с. Лазарполе, број 07-159/4 што Советот на Општината Маврово и Ростуша ја донесе на 2-рата седница одржана на ден 17.05.2013 година.

Број 08-166/2
20.05.2013 год.
Ростуша

Општина Маврово и Ростуша
ГРАДОНАЧАЛНИК
Мукрем Мехмеди, с.р.

Врз основа на член 7 точка 2, член 21 став 1, член 22 став 1 и член 23 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М.“ бр 60/11-пречистен текст), член 37 точка 7 од Статутот на Општината Маврово и Ростуша („Сл. гласник“ бр 3/06) а во врска со член 2 алинеа 4 од Правинокот за стандардите за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на Р.М“ бр. 56/11), Советот на Општината Маврово и Ростуша на седницата одржана на ден 17.05.2013 година ја донесе:

ОДЛУКА

за пристапување кон измена-проширување на дел од Урбанистичкиот план за с.ЛАЗАРОПОЛЕ

Член 1

Со оваа одлука се пристапува кон **измена-проширување** на дел од Урбанистичкиот план за с.ЛАЗАРОПОЛЕ,

Кон оваа измена се пристапува кон **измена-проширување** по иницијатива на Општината Маврово и Ростуша.

Измена-проширување се прави со цел вклопување на објект во постојната урбанистичко планска документација за с.ЛАЗАРОПОЛЕ, заради утврдување на правен статус на истиот, согласно Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл. весник на Р.М.“ бр. 23/11, 54/11 и 56/11).

Член 2

Одлуката се донесува заради проширување на урбаниот опфат на Урбанистичкиот план на с.Лазарополe, заради издавање на урбанистичка согласност за вклопување на бесправен објект во Урбанистичко планска документација., каде што според сегашната намена на просторот, делот од КП бр.138 КО ЛАЗАРОПОЛЕ, не е во урбаниот опфат на постојната урбанистичко планска документација.

Член 3

Проширувањето на дел од планот се врши заради вклопување на објект со намена А1 – индивидуална станбена зграда куќа.

Член 4

Одлуката произведува правно дејство со денот на донесувањето од страна на Советот, а ќе се објави во „Службен гласник“ на Општина Маврово и Ростуша.

Број 07-159/4
17.05.2013 год.

Совет на Општина Маврово
и Ростуша

Ростуша

Претседател
Неџат Исмаили, с.р.

66.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа /„Сл.Весник на РМ“ број 05/2002/, а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуша /„Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуша“ број 06/2008 (пречистен текст) и 13/2010/, Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуша го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Програмата за зимско одржување на локални патишта и улици на територијата на Општина Маврово и Ростуша за сезоната 2013/2014 година

СЕ ПРОГЛАСУВА, Програмата за зимско одржување на локални патишта и улици на територијата на Општина Маврово и Ростуша за сезоната 2013/2014 година, број 01-159/5 што Советот на Општината Маврово и Ростуша ја донесе на 2-рата седница одржана на ден 17.05.2013 година.

Број 08-166/3
20.05.2013 год.
Ростуша

Општина Маврово и Ростуша
ГРАДОНАЧАЛНИК
Мукрем Мехмеџи, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот на локална самоуправа ((Службен весник на РМ бр. 5/02,) член 14 став 8 од Законот за јавни патишта (Службен весник на РМ бр. 84/08, 52/09) и член 25 став 1 точка 12 од Статутот на општина Маврово и Ростуша ,)) ,Советот на општина Маврово и Ростуша на седницата одржана на ден 17.05.2013 год. донесе

ПРОГРАМА

за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта, улици и мостови на територијата на Општина Маврово и Ростуша, за 2013 година

Вовед

Со ова Програма се уредува обемот на работата и потребните финансиски средства за: изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта, улици и мостови на територијата на Општина Маврово и Ростуша и воедно преставува основа за аплицирање при барање на финансиски средства од Буџетот на РМ т.е. Јавното претпријатие за државни патишта и предпристапните фондови на ЕУ.

1. Приходи

Финансиските средства според намената се утврдуваат во следниот износ :

1.1. Наменски средства од Јавното претпријатие за државни патишта (приходи од Буџетот на Република Македонија) _____
3.500.000,00 ден.

1.2 Приходи од локална самоуправа _____ ден.

Вкупно Приходи 3.500.000,00 ден.

2. Расходи

2.1. Одржување, реконструкција и заштита на локални патишта, улици и мостови (пополнување на ударни дупки со асфалтна маса, тампонирање, чистење на банкини, риголи, канафки, пропусти од нанос и шут) 1.000.000,00 ден.

2.2. Зимско одржување на локални патишта и улици _____ 2.500.000,00 ден.

2.3 Изградба на локални патишта _____ ден.

Вкупно Расходи 3.500.000,00 ден.

3. Реализација

Обемот на извршување на работите и динамиката на реализација на Програмата ќе зависи и е во функција од остварените приходи во рамките на ова Програма.

Доколку се обезбедат финансиски средства по однос на Програмата од претпристапните фондови на ЕУ, владини и невладини институции, истите наменски ќе се употребат за реализација на Програмата со Одлука на Советот на Општина Маврово и Ростуша.

Изборот на најповолните економски оператори на проектираните активности и позиции Договорниот орган ќе го врши во целост во согласност со одредбите од Законот за јавни набавки (Службен весник на РМ бр. 136/07, 130/08).

При изградбата на локалните патишта и улици месното население ќе учествува со сопствени средства преку месен самопридонес или работна сила во износ од 20% од вредноста на градбата односно објектот.

Оваа Програма може да се изменува и дополнува доколку се јави потреба и барања за дополнителна : изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта, улици и мостови во општина Маврово и Ростуша, а ќе се применува од 01.01.2013 година до 31.12. 2013 година и истата ќе биде објавена во * Службен гласник на Општина Маврово и Ростуша.

Број 01-159/5
17.05.2013 год.
Ростуша

Совет на Општина Маврово
и Ростуша
Претседател
Неџат Исмаили, с.р.

67.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа /„Сл.Весник на РМ“ број 05/2002/, а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуша /„Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуша“ број 06/2008 (пречистен текст) и 13/2010/, Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуша го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Одлуката за продажба на движна ствар-моторни возила во сопственост на општината со јавно наддавање

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за продажба на движна ствар-моторни возила во сопственост на општината со јавно наддавање, број 07-159/6 што Советот на Општината Маврово и Ростуша ја донесе на 2-рата седница одржана на ден 17.05.2013 година.

Број 08-166/4
20.05.2013 год.
Ростуша

Општина Маврово и Ростуша
ГРАДОНАЧАЛНИК
Мукрем Мехмеџи, с.р.

Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа /„Сл.Весник на РМ“ број 05/2002/, а во согласност со член 25, став 1, точка 32 од Статутот на Општина Маврово и Ростуша /„Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуша“ број 06/2008 пречистен текст/, Советот на Општина Маврово и Ростуша на седницата одржана на ден 17.05.2013 година ја донесе следната

ОДЛУКА

За продажба на движна ствар- моторни возила во сопственост на општината со јавно наддавање

Член 1

Со оваа одлука Општина Маврово и Ростуша врши продажба на следните моторни возила во сопственост на општината:

1. Патнички автомобил марка ПЕЖО 407, бензин, со рег. табличи GV-372-БР, со број на шасија VF36DRFJC21712452, бр. На мотор RFJ/10LN5E1690327, со сила на мотор 103 Ks, во исправна, односно возна состојба и регистрирано.
2. Патнички автомобил марка СЕАД КОРДОБА, дизел 1.9, со рег.табличи GV-138-BB, со број на шасија

VSSZZZ6KZ1R261856, со бр. На мотор AGR262483,

Со сила на мотор 50 ks, во исправна, односно во возна состојба, регистрирано.

3. Патнички автомобил марка ШКОДА ФЕЛИЦИЈА, дизел 1.9, со број на шасија _____, во неисправна состојба.

Член 2

Средствата добиени од продажбата ќе бидат наменети за набавка на нови моторни возила за потребите на општинската администрација.

Одделението за финансирање по продажбата на истите да изврши отпис од книговодствената евиденција на движните ствари опишано во член 1 од оваа Одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Маврово и Ростуша”.

Број 01-159/6
17.05.2013 год.
Ростуша

Совет на Општина Маврово
и Ростуша
Претседател
Неџат Исмаили, с.р.

68.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа /„Сл.Весник на РМ“ број 05/2002/, а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуша /„Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуша“ број 06/2008 (пречистен текст) и 13/2010/, Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуша го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Одлуката за набавка на движна ствар-моторни возила за потребите на општинската администрација

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за набавка на движна ствар-моторни возила за потребите на општинската администрација, број 07-159/7 што Советот на Општината Маврово и Ростуша ја донесе на 2-рата седница одржана на ден 17.05.2013 година.

Бр. 08-166/5
20.05.2013 год.
Ростуша

Општина Маврово и Ростуша
ГРАДОНАЧАЛНИК
Мукрем Мехмеџи, с.р.

Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа /„Сл.Весник на РМ“ број 05/2002/, а во согласност со член 25, став 1, точка 42 од Статутот на Општина Маврово и Ростуша /„Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуша“ број 03/2006/ измени и диополнувања бр.6/2008, Советот на Општина Маврово и Ростуша на

седницата одржана на ден 17.05.2013 година ја донесе следната

О Д Л У К А

За набавка на движна ствар- моторни возила за потребите на општинската администрација

Член 1

Со оваа одлука за потребите на општинската администрација на Општина Маврово и Ростуша се одобрува набавка на движна ствар две моторни возила за потребите на градоначалникот и општинската администрација.

Член 2

Набавката на моторните возила-автомобили ќе биде извршена со објава на тендер, а финансиските средства за оваа набавка се обезбедени од Буџетот на општината за 2013 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Маврово и Ростуша.

Број 01-159/7 Совет на Општина Маврово
17.05.2013 год. и Ростуша
Ростуша П р е т с е д а т е л
 Неџат Исмаили, с.р.

69.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа /„Сл.Весник на РМ“ број 05/2002/, а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуша /„Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуша“ број 06/2008 (пречистен текст) и 13/2010/, Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуша го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлуката за одобрување на службено патување во странство

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на службено патување во странство, број 07-159/8 што Советот на Општината Маврово и Ростуша ја донесе на 2-рата седница одржана на ден 17.05.2013 година.

Број 08-166/6 Општина Маврово и Ростуша
20.05.2013 год. ГРАДОНАЧАЛНИК
Ростуша Мукрем Мехмеџи, с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа „Сл.Весник на РМ“, број 05/2009 и член 25 став 1, точка 42 од Статутот на Општина Маврово и Ростуша сл.гласник бр.6/2008 а во согласност со член 5 и 9 од Уредбата за издатоци за службени патувања

и селидби во странство што на органите на државната управа им се признаваат во тековни трошоци /„Сл.Весник на РМ“, бр.50/00 и 74/02/, Советот на Општина Маврово и Ростуша на седницата одржана на ден 17.05.2013 година донесе

О Д Л У К А

За одобрување на службено патување во странство

Член 1

Со оваа одлука му се одобрува службено патување на Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуша во Република Црна Гора, за учество на „Регионална конференција за туризам“.

Службеното патување ќе биде обавено од 14 до 15.05.2013 година во Подгорица, на покана од USAID- на тема Проект за развој на мали бизниси.

Член 2

Дневницата за службеното патување ќе биде исплатена во износ од 20% предвидена за државата во која се патува, односно ќе бидат исплатени согласно Решението за изменување на Решението за највисоки износи на дневници за службени патувања и селидби во странство, што на органите на државната управа им се признаваат во тековни трошоци /Сл.Весник на РМ,, бр. 49/2004/.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуша,,.

Број 01-159/8 Совет на Општина Маврово
17.05.2013 год. и Ростуша
Ростуша П р е т с е д а т е л
 Неџат Исмаили, с.р.

70.

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа /„Сл.Весник на РМ“ број 05/2002/, а во врска со член 9 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти /„Сл.Весник на РМ“ број 23/2011, 54/2011 и 155/2012/, Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше на ден 10.05.2013 година го донесе следново

Р Е Ш Е Н И Е

За формирање на Комисија за утврдување на фактичка состојба со увид на самото место во врска со бесправно изградени објекти на територијата на Општина Маврово и Ростуша

1. Со ова Решение се формира Комисија за утврдување на фактичка состојба со увид на самото место во врска со бесправно

изградени објекти на територијата на Општина Маврово и Ростуша, во следниот состав:

1. Харис Ибраими – претседател
2. Ќирко Џуковски – член
3. Абдија Салиу – член
4. Садредин Елезоски – член
5. Слободан Лајкоски – член

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуша.

Образложение

Заради спроведување на Заклучоци по дадено Укажување од Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам на Министерство за транспорт и врски на Република Македонија, од 26.09.2011 година, Градоначалникот на Општината формира Комисија за утврдување на фактичката состојба на самото место, која има задача да состави поделни записници за извршен увид на самото место со технички податоци за бесправните објекти на територијата на Општина Маврово и Ростуша и фотографии од истите, при што треба да се има во предвид член 2 став (2) од Законот за постапување со бесправно изградени објекти /„Сл.Весник на РМ“ број 23/2011, 54/2011 и 155/2012/, каде предмет на овој закон се бесправни објекти на кои до денот на влегување во сила на овој закон се изведени градежните и инсталатерските работи во целост и истите преставуваат градежна и функционалан целина. Врз основа на горе наведеното се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

УПАСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО:
Незадоволната страна има право на жалба во рок од 8 дена од приемот на ова Решение, до надлежниот орган за решавање по жалби.

Доставено до:

- Архивата на општината
- Членовите на комисијата

Бр. 08-155/1 Општина Маврово и Ростуша
10.05.2013 год. ГРАДОНАЧАЛНИК
Ростуша Мукрем Мехмеди, с.р.

71.

Врз основа на член 9 од Уредбата за издатоците на службени патувања и селидби во странство кои на органите на управата им се признаваат во тековни трошоци /„Сл.Весник на РМ“ број 50/2000, 74/2002, 110/2008, 82/2010 и 12/2012, “/, а во согласност со член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа

/„Сл.Весник на РМ“ бр.05/2002/ и член 2 став 2 од Одлуката за службени патувања во странство, број 07-218/11 од 21.05.2007 донесена од страна на Советот на Општина Маврово и Ростуша, Градоначалникот на Општината, на ден 17.05.2013 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

За службено патување во странство

1. На вработената во општинската администрација на Општина Маврово и Ростуша, Елвира Ејупи и беше одобрено службено патување во Подгорица, Република Црна Гора.
2. Службеното патување траело 2 /два/ дена сметано од 14.05.2013 година до 15.05.2013 година.
3. За службеното патување во странство на вработената во општинската администрација на Општина Маврово и Ростуша, наведена во точка 1 на ова Решение, Општината Маврово и Ростуша има обезбедено парични средства од Буџетот на Општината за 2013 година.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуша.

Образложение

Службеното патување на вработената во општинската администрација на Општина Маврово и Ростуша е за учество на регионална конференција за туризам, на покана од USAID на тема Проект за експанзија на мали бизнисии, кој четиригодишен проект е имплементиран од КАРАНА Корпорација со цел да се зајакне капацитетот на приватниот сектор, поттикнување е регионалниот економски развој, работа со бизнис лидери, ЕЛС, плански региони и други институции за да се идентификуваат пазарните можности за раст и создавање на нови работни места.

На основа на горе изнесеното се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Незадоволната страна има право да вложи жалба во рок од 15 дена од приемот до надлежното министерство.

Решението е доставено до:

- архивата на општината
- Одд.за финансиски прашања

Бр. 08-1631 Општина Маврово и Ростуша
17.05.2013 год. ГРАДОНАЧАЛНИК
Ростуша Мукрем Мехмеди, с.р.

СОДРЖИНА

64. Одлука за догорочно домашно задолжување на Општина Маврово и Ростуша за реконструкција и изградба на улично осветлување84
65. Одлука за пристапување кон измена-проширување на дел од Урбанистичкиот план за с. Лазарполе.....85
66. Програмата за зимско одржување на локални патишта и улици на територијата на Општина Маврово и Ростуша за сезоната 2013/2014 година86
67. Одлуката за продажба на движна ствар-моторни возила во сопственост на општината со јавно наддавање.....87
68. Одлуката за набавка на движна ствар-моторни возила за потребите на општинската администрација.....88
69. Одлука за одобрување на службено патување во странство88
70. Решение за формирање на Комисија за утврдување на фактичка состојба со увид на самото место во врска со бесправно изградени објекти на територијата на Општина Маврово и Ростуша.....88
71. Решение за службено патување во странство89

